

## КРАЈНИ ПОДГОТОВКИ НА РАМСТОР



Се бројат деновите до отворањето на Рамстор, планирано за 25 мај. Објектот зафаќа површина од 20.000 метри квадратни - продавници, шопинг центар, бутици, ресторани, хипер маркет "Мигрос", кино сали, отворени и затворени паркинзи.

Речиси сите продавници веќе се издадени, повеќето на познати светски брендови, кои досега не биле присутни во земјава. Оваа турска инвестиција на "Коч холдинг" тежи 25 милиони евра.

Дуќанчиите од Градскиот трговски центар се подготвуваат за конкуренцијата и се вознемирени поради скорешното отворање на грандиозниот трговски центар Рамстор. Сега трагаат по решение како да го ублажат конкурентскиот удар, кој Рамстор дефинитивно ќе им го зададе и на нив и на сите од овој бизнис.

Тие планираат нивните продавници да бидат отворени и за време на викенд деновите - во сабота да работат како и секој работен ден до 20 часот, а во недела до попладневните часови, со што веруваат дека ќе ублажат барем дел од конкурентскиот удар кој ќе им го зададе Коч. За ваквото решение побарале дозвола од раководството на ГТЦ.

Околу големиот трговски центар Рамстор веќе се уредува просторот, а на врвот од зградата веќе се поставени логото и името на овој трговски центар, што се смета за најграндиозен во Македонија.

## НИНИ ВЛОЖИ ЖАЛБА ВО ПОСЛЕДЕН МОМЕНТ

Радо банка во последен момент вложи жалба на решението на Народна банка од пред десет дена, со кое ѝ се одзема дозволата за работа. Советот на Народна банка треба во рок од 30 дена да се огласи по жалбата на Радо. Со Советот претседава гувернерот Петар Гошев, а во него членуваат двајца од тројцата вицегувернери. Со оглед на тоа што Фатмир Бесими замина за министер за економија, од вицегувернерите само Емилија Нацевска сега е член на Советот. Освен нив, има и 6 надворешни членови: професорот Љубомир Кекеновски, Ристо Гоговски, Фадил Бајрами, Драги Јанев, Марина Кавракова и Слободан Косев.

Во Радо банка информираат дека до крајот на неделава ќе излезат во јавноста со својата вистина за случајот. Од таму, заедно со жалбата, доставиле и предлог за спас на банката. Како што дознаваме, во Скопје ќе дојде и сопственикот на банката Јовица Стефановиќ - Нини.

Од Народна банка велат дека акционерите во Радо банка имале доволно време да ја спасат банката, бидејќи НБМ подолго време ги опоменувала и носела решенија, кои менаџерите на Радо не ги спроведувале. Затоа ваквата реакција во Народна банка ја толкуваат како игра на акционерите за купување време, бидејќи досега не покажале волја да ги средат состојбите во сопствената банка.

Последниве месеци банката беше под засилен надзор на НБМ откако западна во тешка финансиска криза и откако пропадна обидот да биде купена од бугарската ДЗИ. Вкупното штетно портфолио на Радо банка изнесува 5,5 милиони евра.


Прво ќе бидат обештетени граѓаните, потоа државата, па останатите клиенти. Од централната банка потврдуваат дека голем удар за финансискиот колапс на Радо е Експорт импорт банката на Смиленски, каде и останале заглавени 2,5 милиони евра, сума што се смета за превисока за банка како Радо.



## КОНКУРЕНЦИЈА НА ТЕЛЕКОМОТ

Според последните најави Владата сака да создаде конкуренција на Телеком!

Идејата на Владата е да ја догради оптичката мрежа, која постои во рамките на далноводите, а која по поделбата на ЕСМ на две претпријатија остана во сопственост на МЕПСО, кое и по приватизацијата на Електростопанство ќе биде во државна сопственост. Високи владини претставници веќе контактирале со неколку домашни и странски реномирани компании на кои ќе им биде понуде-



## БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- Во периодот од 10.5.2005 година до 17.5.2005 година на Македонска берза на десетте најликвидни компании беа направени вкупно 324 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 48.981.341 денари. Со најмногу трансакции најинтересни беа акциите на Технометал Вардар Скопје, со вкупно 134 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 6.171.656 денари. Гранит Скопје имаше 52 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 2.181.005 денари. Најмалку трансакции, само една, имаше Интернешенал Хотелс АД Скопје, при што беа истргувани акции во вредност 3.120.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 17.5.2005 година изнесуваше 1.871,58 индексни поени, додека на 10.5.2005 година изнесуваше 1.962,03 индексни поени.

- Неревидирани биланси на успех ОХИС АД Скопје го достави неревидираниот биланс на успех за периодот 1.1.-31.3.2005 година, додека Жито Вардар АД Велес го достави неревидираниот биланс на успех за периодот 1.1.-31.12.2004 година.

- Билансите можат да се најдат на

## ПРОБИЕНИ РОКОВИТЕ НА САСА

По еден месец откако победи на тендерот за рудникот Саса од Македонска Каменица, рускиот бизнисмен Павел Малиновски, кој понуди 3 милиони евра, сè уште не ги уплатил парите.

Информациите говорат дека роковите веќе се пробиени, бидејќи парите требало да бидат уплатени во рок од 21 ден. Од компанијата на Малиновски не сакаа да кажат зошто парите сè уште не легнале на сметката на рудникот.

Ниту стечајниот управник на Саса, Виктор Тодоров, за кого во бизнис круговите се зборуваше дека лобира за Малинов-



но да инвестираат во доградба на оптичката мрежа на ЕСМ и потоа да ја користат или да ја изнајмуваат на други компании. Од Министерството за економија под чија надлежност е ЕСМ и претстојниот процес на приватизација на компанијата потврдуваат дека од Генералниот секретаријат на Владата добиле барање да изготват мислење за овој процес. Ваквите разговори за доградба на телекомуникациската мрежа на ЕСМ се чуваат во најголема тајност, официјални информации за ова нема ниту од Владата, ниту Министерството за транспорт и врски. Неофицијално дознаваме дека за ова ќе се разговарало на една од наредните владини седници. На овој начин Владата сака да создаде конкуренција на Телеком, кој нема да може да ја злоупотребува својата монополска положба и да ги уценува другите оператори, кои сакаат да оперираат во фиксната телефонија.

Идејата за доградба на телекомуникациската мрежа на ЕСМ доаѓа во време кога односите меѓу Владата и Телеком се радикализирани поради одбивањето на Матав да ја исплати ветената дивиденда од 42 милиона евра.

Интернет страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари. Известување од Жито Лукс АД Скопје - Дневен ред на Собрание на акционери Жито Лукс АД Скопје, известува дека седницата на Собранието на акционери ќе се одржи на 23.5.2005 година во 14:30 часот во просториите на Друштвото, со следниот Дневен ред:

1. Избор на претседавач на Собранието
2. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2004 година
3. Донесување одлука за покривање на загубата
4. Разгледување и усвојување на ревизорскиот извештај за 2004 година
5. Донесување одлука за избор на овластена ревизорска куќа за 2005 година
6. Одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2004 година
7. Одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за 2004 година
8. Донесување одлука за зголемување на основната главнина на друштвото
9. Донесување одлука за промена на заштитниот знак-трговската марка на Друштвото

10. Разгледување и одобрување на пречистен текст на Статутот на Друштвото, усогласен со Законот за трговски друштва.

- Жито Лукс АД Скопје известува дека за 2004 година не е предвидено делење дивиденда за обичните акции.

- Конверзија на приоритетни во обични акции на Комерцијална банка АД Скопје. Комерцијална банка АД Скопје известува дека на барање на акционери - сопственици на приоритетни акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје, а во согласност со Одлуката за замена на приоритетни акции во обични акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје број 02-1600-11398/25.3.2004 година донесена на 17. редовна седница на Собранието на Банката одржана на 24.3.2004 година, Банката достави барање до Централниот депозитар за хартии од вредност да изврши конверзија на 1.678 приоритетни акции во 1.678 обични акции издадени од Банката. Централниот депозитар за хартии од вредност со писмо ја известил банката дека постапил по нејзиното барање. Со тоа, новата состојба на бројот на акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје:

- 179.412 приоритетни акции и
- 1.834.655 обични акции.

ски, пак, вели дека и покрај тоа што парите не се уплатени, тие ќе го почекаат Малиновски. Според Тодоров, Законот дозволувал отстапки, а роковите не биле пробиени.



Упатените, пак, велат дека сега Русите биле внимателни, бидејќи сопственоста на рудникот е искомплицирана со тоа што за него на суд се бори и словенечкиот бизнисмен Благо Тасев, победник на претходниот тендер.

А можна е и тужба од канадската компанија, која понуди еден милион евра повеќе за Саса, но беше дисквалификувана. Сите овие игри околу Саса го оставија рудникот затворен веќе 2 години, а како што сега стојат работите, тешко дека ќе проработи до крајот на годинава.

## СПОР "ГА-МА" - "МАКПЕТРОЛ"

Стартуваше судскиот спор во кој Владата го тужи Макпетрол за утврдување на сопственичката структура во гасоводот, проблем кој постои многу години, а државата одлучи да го разреши по судски пат. Државата и Макпетрол на суд ќе докажуваат кој е газда на гасоводот. Уште на почетокот се судрија околу клучните зборови - дали парите од државата се влог или позајмица.

Според владините адвокати, при изградбата државата на Макпетрол му дала 14,5 милиони евра, со што станала сопственик на 51 отсто од гасоводот, а сега со него управува само Макпетрол.

Од друга страна, во адвокатската војна Макпетрол тврди дека парите се дадени само како позајмица и нема што државата да се прогласува за газда.

По првото рочиште, и двете страни во спорот останаа на својот цврст став дека вистината е на нивна страна, односно дека и едните и другите се доминантни сопственици во гасоводниот систем. Тие очекуваат дека спорот брзо ќе биде разрешен во нивна полза. Директорот на ЈП ГА-МА, Владо Петровски, изјави дека нафтената компанија не понудила цврсти докази и аргументи дека е во право за овој спор.

"На тој начин се потврдува нашиот став, а тоа е дека државата е доминантен сопственик во гасоводот", вели Петровски. Зоран Јакимовски, пак, директор на Правен сектор во Макпетрол, го повторил ставот на нафтениот дистрибутер оти државата не може да биде доминантен сопственик на гасоводот, бидејќи средствата за кои таа се повикува дека ги вложила во објектот не се влог, туку заем.

За тоа која од двете страни, кои тврдат дека им припаѓаат повеќе од 51 отсто во гасоводниот систем, е во право, ќе се изјаснат судските органи.

Според познавачите на состојбите, освен битката кој сега да управува со гасоводот подолгорочно, е кој ќе ја има можноста да го продава, бидејќи ако судскиот спор го добие Макпетрол може да стане поскап и поинтересен за рускиот гигант Лук Оил.

Кон крајот на јуни е закажана главната судска расправа на која владините и адвокатите на Макпетрол ќе ги изнесат аргументите дали државните пари се влог или позајмица.

